

20200901355

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 април 2020 година, донесе

### УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИТЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ВО ВРЕМЕ ВО КОЕ Е УТВРДЕНА ЗАБРАНА ЗА ДВИЖЕЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕТО НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА

#### Член 1

Со оваа уредба со законска сила се уредува постапката за издавање на дозволи за движење во време во кое е утврдена забрана за движење за време на траењето на вонредната состојба од страна на Министерството за информатичко општество и администрација.

#### Член 2

Министерството за информатичко општество и администрација издава дозволи за движење во време во кое е утврдена забрана за движење за време на траењето на вонредната состојба (во натамошниот текст: дозволи за движење), и тоа на:

- вработените во органите на државната власт,
- вработените во здравствените установи од јавниот и приватниот сектор,
- медиумските работници и другите вработени во медиуми кои се дел од мобилните екипи на медиумот,
- вработените во пекарите и бурекиџниците, со најмногу до пет вработени,
- вработените во погребалните претпријатија,
- членовите на општинските кризни штабови и
- физичките и правните лица за кои претходно дозвола дал Главниот координативен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID – 19.

#### Член 3

Барањето за издавање на дозвола за движење за лицата определени во членот 2 од оваа уредба со законска сила, се поднесува преку Националниот портал за електронски услуги кој го води Министерството за информатичко општество и администрација.

Барањето од ставот 1 на овој член, за вработените го поднесува овластеното лице во правното лице преку својот кориснички профил на Националниот портал за електронски услуги на основно ниво на сигурност, согласно Правилникот за начинот на проверка на идентитетот на корисникот при поднесувањето на барањето по електронски пат со користење на единствената околина („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 244/19).

Барањето од ставот 1 на овој член, содржи: име и презиме на физичкото лице кое е овластено лице во правното лице, назив на правното лице, ЕМБС, име и презиме, ЕМБГ, електронска пошта и телефон на вработените за кои се бара дозволата, време на валидност на дозволата (од/до) и причина за издавање.

#### Член 4

Податоците внесени во барањето од членот 3 од оваа уредба со законска сила, се проверуваат во рок не подолг од 24 часа, преку употреба на логички поврзани процеси со податоците за лицата за кои се однесува барањето, евидентирани во:

- системите на Централниот регистар на Република Северна Македонија, за потврда дека подносителот на барањето е овластено лице во правното лице од член 2 од оваа уредба со законска сила,
- Централниот регистар на население, за проверка на точноста на личните податоци на лицата за кои е поднесено барањето и
- системите на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, за потврда дека лицата за кои е поднесено барањето се вработени во правното лице од член 2 од оваа уредба со законска сила.

#### Член 5

По извршената проверка на податоците согласно членот 4 од оваа уредба со законска сила, физичкото лице кое е овластено лице во правното лице и кое го поднело барањето согласно член 3 од оваа уредба со законска сила, добива автоматски генерирана Одлука за поднесеното барање на својот кориснички профил на Националниот портал за електронски услуги.

Одлуката од ставот 1 на овој член, содржи: име и презиме на вработените за кои се побарани дозволи, ЕМБГ, статус на одобрување (одобрено или одбиено) и образложение за одбиеното барање.

По доставата на Одлуката од ставот 1 на овој член, вработените од членот 2 од оваа уредба со законска сила, за кои е одобрено барањето за издавање на дозвола за движење, добиваат автоматски генерирана дозвола на електронска пошта наведена во барањето.

Одлуката од ставот 1 на овој член и дозволата од ставот 3 на овој член, се електронски документи издадени согласно Правилникот за задолжителните елементи на електронските документи („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 47/20).

#### Член 6

Дозволите за движење во време во кое е утврдена забрана за движење за време на траењето на вонредната состојба издадени пред денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила продолжуваат да важат се до истекот на периодот за кој се издадени.

#### Член 7

Министерството за информатичко општество и администрација може да врши ревизија на издадените дозволи за движење во време во кое е утврдена забрана за движење за време на траењето на вонредната состојба и може истите да ги одземе доколку при контрола од страна на полициските службеници на Министерството за внатрешни работи се утврди нивна злоупотреба.

Член 8

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2828/1  
3 април 2020 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**